

МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
БИРО ЗА ОРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
(КОМИСИЈА НА ОРАЗОВАНИЕТО)


Примено:		22.09.2011	
Од единица	Број	И прилог	Вредност
02	3564/1		

отдел  
управа

22.09.11. jun

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 30 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), министерот за образование и наука ја утврди Наставната програма по математика за IV одделение на деветгодишното основно образование за учениците со аутизам.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



АДАПТИРАНА НАСТАВНА  
ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО  
АУТИЗАМ

# МАТЕМАТИКА

ДЕВЕТГОДИШНО  
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

IV одделение

## 1. ВОВЕЛ

Математиката е еден од темелните наставни предмети во основното училиште. Ученикот ќе стекне знаења и навики кои се битни за неговото успешно вклучување во повисоките степени на образование и во останатите сегменти на општеството. Помимо што се обработуваат во рамките на предметот математика се усогласени со когнитивниот развој на ученикот и со неговите индивидуални можности. Тие, исто така, се во корелација со други сродни предмети и со непосредната животна околина.

Со реализација на наставните содржини и другите видови активности во наставата по предметот математика се постигнуваат образовни, информациски, функционално-формативни и воспитни цели. Притоа, во наставата по математика се усвојуваат основни и изведенни математички поими, постапки, правила и законитости, се развиваат различни облици на мислење, со што кај ученикот се развиваат способности за творечка активност, формални знаења и вештини. На тој начин ученикот ги применува математичките знаења и вештини во секојдневниот живот.

Освен што се поттикнува когнитивниот развој на ученикот, со поучувањето и ученето на математиката се поттикнува и неговиот афективен и моторички развој, односно развојот на целокупната личност на ученикот. Поконкретно, се овозможува јакнене на самоловербата на ученикот, развивање на упорност, одговорност и прелизност во работата, негување на работните навики, развивање на перцепциите (особено визуелата и тактилната) и ориентирање во просторот и времето.

Значењето на математиката, како наставен предмет, е и во развивањето на мисловните процеси, поконкретно на способностите за анализа, синтеза, апстракирање и воопштување, како и во решавањето на проблеми и воведувањето во истражувачки постапки.

Предметот математика е задолжителен предмет. Со наставниот план за деветгодишното основно образование за предметот математика во ІV одделение се предвидени 4 часа неделно, односно 144 часа годишно.

## **2. ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД ОД IV ДО VI ОДДЕЛЕНИЕ**

**Ученикот/ученичката:**

- да ги извршува основните аритметички операции во множеството на природните броеви;
- да ги извршува основните аритметички операции во множеството на позитивни рационални броеви (дропки со еднакви именители и лепимални броеви);
- да воочува проблемски ситуации во секојдневниот живот и да наоѓа начини за решавање;
- да познава основните геометриски поими и да ги објаснува фигурите: полуправа, отсечка, полутрамнина, агол, многуаголник, триаголник, правоаголник, квадрат, како и геометриските тела: колка, квадар, пирамида, цилиндар, конус и топка;
- да ги разбира и применува единиците мерки и да ги претвора од поголеми во помали и обратно;
- да собира и одзема именувани броеви и да претвора поголеми во помали;
- да стекне особини на: самостојност, иницијативност, точност, лъбопитност, истрајност во работата;
- да го јакне чувството на сигурност и самодоверба, при што математиката ја доживува како пријатно искуство.

### **3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО ІV ОДДЕЛЕНИЕ**

**Ученикот/ученичката:**

- ▼ да ги усвојува броевите до 40;
- ▼ да се оспособува да ги применува основните аритметички операции во множеството на природните броеви до 40;
- ▼ да се оспособува за споредување на броевите до 40;
- ▼ да знае да разликува едноцифрен од двоцифрен број;
- ▼ да се оспособува практично да ги применува операциите собирање и одземање во решавање на проблемски ситуации;
- ▼ да ги совлада операциите множење и деление (таблично) и логично (на конкретен план);
- ▼ да се оспособува да воочува проблемска ситуација од секојдневниот живот и да наоѓа начини за нејзино решавање;
- ▼ да се оспособува да ги разликува геометристите поими: линија, точка, отсечка, искршена линија, правоаголник, квадрат и триаголник;
- ▼ да се оспособува да црта линија, искршена линија, правоаголник, квадрат и триаголник;
- ▼ да се оспособува да именува темиња (точки) и страни на правоаголник, квадрат и триаголник;
- ▼ да се оспособува да споредува и мери време, должина, маса и течност;
- ▼ да се оспособува за употреба на нестандардни мерки за должина, маса и течност;
- ▼ да се оспособува да користи пари (до 100 денари);
- ▼ да се оспособи за единствена поделба на целото (половина и четвртина);
- ▼ да се оспособува да прибира, класифицира и споредува единствавни податоци;
- ▼ да се воведува во користење на ИКТ во содржини од математика.

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ да разликува едноцифрен од двоцифрен број;</li> <li>▶ да се оспособува да собира и одзема десетки до 40;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Да се знае дека десетките се представуваат со цифрата 10;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Собирање едноцифрени броеви (без пополнување на десетка)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Собирање едноцифрени броеви (без пополнување на десетка)</li> <li>▶ Одземање Решение и</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Правење низи од елементи (коцки, ленти, лека и сл.) и броенje од 1 до 40.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ да се оспособува да собира едноцифрени броеви (со дополнување до полна десетка);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ да се оспособува да собира едноцифрени броеви (со дополнување до полна десетка);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Оземање едноцифрен од број Собирање двоцифрени броеви (без премин)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Дај колона</li> <li>▶ Земи</li> <li>▶ Уште</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Правење снопчиња од 10 стапчиња и други материјали и со нив илустрирање на собирање и одземање на десетки до 40.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ да се оспособува да собира едноцифрени броеви (без дополнување на десетка);</li> <li>▶ да се оспособува да собира едноцифрени броеви (без дополнување на десетка);</li> <li>▶ да се оспособува да собира едноцифрен број;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ да се оспособува да собира едноцифрени броеви (без дополнување на десетка);</li> <li>▶ да се оспособува да собира едноцифрен од едноцифрен број;</li> <li>▶ да се оспособува да собира двоцифрени броеви (без премин);</li> <li>▶ да се оспособува да одзема двоцифрен од</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Групирање Доста Проверка Групирање</li> <li>▶ Учениците подредуваат коцки во редици и колони, а потоа на конкретен начин се врши собирање и одземање.</li> <li>▶ Составување и решавање различни нумерички задачи (во ред и колона).</li> <li>▶ Решавање на задачи со собирање и одземање преку секојдневни исклучителни поими и манипулатии, преку ред и колона со нумеричко запишуваче.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Вежби за собирање и одземање на едноцифрени броеви преку играта продавница: Врати кусур на купувачот. Вежби за разбирање на поимите ред и колона (редење на ученици).</li> <li>▶ Игра продавница: Врати кусур на купувачот. Вежби за разбирање на поимите ред и колона (редење на ученици).</li> <li>▶ Учениците подредуваат коцки во редици и колони, а потоа на конкретен начин се врши собирање и одземање.</li> <li>▶ Составување и решавање различни нумерички задачи (во ред и колона).</li> <li>▶ Решавање на задачи со собирање и одземање преку секојдневни исклучителни поими и манипулатии, преку ред и колона со нумеричко запишуваче.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Правење снопчиња од 10 стапчиња и други материјали и со нив илустрирање на собирање и одземање на десетки до 40.</li> <li>▶ Правење снопчиња од 10 стапчиња или од други материјали-илустрирање собирање и одземање на десетки до 40.</li> <li>▶ Вежби за собирање на едноцифрени броеви со дополнување на десетка преку релјефон шаблон од десет места со јасна назнака за десетката.</li> <li>▶ Вежби за собирање и одземање на едноцифрени броеви преку илустрирана ситуация, со запишување.</li> <li>▶ Илустрирање на собирањето или одземањето без премин со сликички или жетони.</li> <li>▶ Вежби за одземање на двоцифрени броеви без премин, со запишување и именување.</li> <li>▶ Игра продавница: Врати кусур на купувачот. Вежби за разбирање на поимите ред и колона (редење на ученици).</li> <li>▶ Учениците подредуваат коцки во редици и колони, а потоа на конкретен начин се врши собирање и одземање.</li> <li>▶ Составување и решавање различни нумерички задачи (во ред и колона).</li> <li>▶ Решавање на задачи со собирање и одземање преку секојдневни исклучителни поими и манипулатии, преку ред и колона со нумеричко запишуваче.</li> </ul>

<p>двоцифрен број (без премин);</p> <p>► да се оспособува да собира и одзема двоцифрени броеви во ред и во колона;</p> <p>► да се оспособува да решава проблеми од секојдневниот живот;</p> <p>► да се оспособува да врши проверка на точноста на решението на равенката со пребројување;</p> <p>► да се оспособи на конкретно ниво да ја воочува Енпроменливоста на збирот при промена на местата на собироците;</p> <p>► да се оспособува да групира три и повеќе собироди.</p>	
<p>кутијата има 3 јаболка. Томи ми даде уште 7 јаболка и сега имам 10 јаболка. Колку јаболка имам во кутијата? Прровери со броенje!</p> <p>► Својствата на собирањето се илустрираат со дидактички материјали. На пр., од картички се формираат два двоцифрени броја, се запишуваат и се пресметуваат бројните изрази: <math>13 + 15 = 28</math>, а потоа се менува местото на двета собирока:</p> <p><math>15 + 13 = 28</math>.</p> <p>► Работа во групи: секоја група има еднаков број на квадрати, триаголници и правоаголници кои се измешани во една кутија. Учениците треба да пресметаат колку фигури имаат во кутијата. Така ги добиваат записите:</p> <p><math>8 + 6 + 9 = 23</math>;</p> <p><math>6 + 9 + 8 = 23</math>;</p> <p><math>9 + 8 + 6 = 23</math>.</p>	

**Тема 2: ФОРМИ ВО РАМНИНАТА (ориентационо 30 часа)**

<b>Цели</b>	<b>Содржини</b>	<b>Поними</b>
<p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ да се оспособува да препознава, именува и разликува линија и точка;</li> <li>▶ да се оспособува да црта и означува линија и точка;</li> <li>▶ да се оспособува да мери и споредува линија по должина од точка до точка;</li> <li>▶ да знае да оперира со сантиметри;</li> <li>▶ да разликува и именува линии (права-крива; отворена-затворена) (повторување);</li> <li>▶ да се оспособува да препознава искршена и права линија (права-крива) (повторување-затворена);</li> <li>▶ да се оспособува да формира линии;</li> <li>▶ да се оспособува да мери должина на права линија;</li> <li>▶ да се оспособува да мери и пресметува должина на искршена линија;</li> <li>▶ да се оспособи да споредува должина на права и крива линија, со употреба на „подолга-</li> </ul>	<p><b>Линија</b></p> <p><b>Точка</b></p> <p><b>Линија (права-крива) (отворена-затворена)</b></p> <p><b>Искршена и права линија (права-крива) (повторување-затворена)</b></p> <p><b>Точки и страни на правоаголни, квадрат и триаголник</b></p> <p><b>Права линија</b></p> <p><b>Искршена линија</b></p> <p><b>Отворена и затворена линија</b></p> <p><b>Мерене</b></p> <p><b>Страна на правоаголник, квадрат и триаголник</b></p>	<p><b>Линија</b></p> <p><b>Точка</b></p> <p><b>Мерене</b></p> <p><b>Споредување ѕм (санти метри)</b></p> <p><b>Линија (права-крива) (отворена-затворена)</b></p> <p><b>Искршена и права линија (права-крива) (повторување-затворена)</b></p> <p><b>Точки и страни на правоаголни, квадрат и триаголник</b></p> <p><b>Права линија</b></p> <p><b>Искршена линија</b></p> <p><b>Отворена и затворена линија</b></p> <p><b>Мерене</b></p> <p><b>Страна на правоаголник, квадрат и триаголник</b></p>

**еднаква-лократка**

► да се оспособува да  
означува и именува  
страни и точки на

правоаголник, квадрат и  
 триаголник;

► да се оспособува да мери  
 и споредува дължини на

страни на правоаголник,  
 квадрат и триаголник.

**Точки на  
 право-  
 аголник,  
 квадрат и  
 триаголник**

**Тема 3: МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО 40 (ориентационо 42 часа)**

<b>Цели</b>	<b>Содржими</b>	<b>Поими</b>	<b>Активности и методи</b>
<p><b>Ученикот/ ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ да го разбира множеството како събиране на еднакви собироди;</li> <li>▶ да го препознава и користи знакот "·", да умее да запише производ на два броја;</li> <li>▶ да знае да го представи бројниот израз со предмети;</li> <li>▶ да се оспособува да множи со 1, 2, 3 и 4 (таблично);</li> <li>▶ да се оспособува да го применува множеството со 1, 2, 3 и 4 во решаване на бројни изрази;</li> </ul>	<p>▶ Множение</p> <p>▶ Знакот "·"</p> <p>▶ Множение со 1, 2, 3 и 4</p> <p>▶ Деление со 1, 2, 3 и 4</p> <p>▶ Множение со 1, 2, 3 и 4.</p> <p>▶ Деление.</p> <p>▶ Знакот ":"</p> <p>▶ Деление со 1, 2, 3 и 4</p>	<p>▶ Множение.</p> <p>▶ Формиране множества со ист број елементи и демонстрирање збир од еднакви собироди групирани по 1, 2 и 3 (боички, слички, жетони и сл.).</p> <p>▶ Активности со конкретен материјал од кои се воочува непроменливоста на производот. На пр., во 3 кутии по 2 бонбончиња има исто бонбони како и во 2 кутии по 3 бонбончиња (<math>3 * 2 = 2 * 3</math>).</p> <p>▶ Вежби за искусично деление на одреден број елементи на исти делови, со претставување нумерички; 5 ученици треба да поделат подеднакво меѓу себе 10 бонбони.</p>	<p>▶ Нагледно, со специфични дидактички материјали се претставува множеството како скратено събиране на еднакви множители, а исто така се претставува и нумерички.</p>

				► Вежби за реверзибилност помеѓу множење и делењето.
► да се оспособи да ја воочи непроменливоста на производот, независно од местото на множителите на конкретно ниво;	► Цело и половина (повторување) ► Четвртина од целото	► Дропка ► Цело ► Половина ► Четвртина		► Вежби за делење на множества на ист број елементи со претставување нумерички; 24 книли се распоредуваат поделнакво на 3 полици.
► да го разбере деленето како разделување на даден број на еднакви делови;				► Распоредување поделнакво 5 колачиња во 5 чинии.
► да го препознава и користи знакот „:“;				► 3 јаболка се распоредуваат во една чинија ( $3 : 1 = 3$ ).
► да умееш да запишеш делење на два броја;				► Со модели прикажување цело, половина и четвртина од цело. На пр.: делење на овошни плодови, лист хартија и сл.
► да знаеш да представиш броен израз со предмети;				► Боене цело, половина и четвртина од квадрат, правоаголник и сл.
► да се оспособува да ја воочи врската меѓу делењето и множењето;				
► да се оспособува да дели со 1, 2, 3 и 4 (таблично);				

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>▼ да се оспособува да го применува делснъето со 1, 2, 3 и 4 во решаване на бројни изрази;</li><li>▼ да се оспособува да препознава цело и половина од целото (повторување);</li><li>▼ да се оспособува да препознава четвртина од целото;</li><li>▼ да се оспособува да запишува дробки: една половина и една четвртина.</li></ul> |
|  |  |
|  |  |

**Тема 4: МЕРЕЊЕ (ориентационо 18 часа)**

<b>Цели</b>	<b>Содржини</b>	<b>Поими</b>	<b>Активности и методи</b>
<p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ да се оспособува за читане и меренje на времето (во часови и минути) со часовник,</li> <li>▶ да се оспособува да искачува вредност на предмети со кои често се скрѣва изразена во денари (до 100 ден.);</li> <li>▶ да се оспособува да ги препознава и именува банкнотите од 10, 50 и 100 денари и монетите од 1, 2, 5, 10 и 50 денари;</li> <li>▶ да се оспособува да ја познава вредноста на ладениот износ и да ги поставува соодветните монети (1, 2, 5 и 10 ден.);</li> <li>▶ да се оспособува да мери должини со нестандардни мерки (пела, прсти и сл.);</li> <li>▶ да се оспособува да мери и споредува</li> </ul>	<p><b>Меренje на времето - час- минута</b></p> <p><b>Банкноти</b></p> <p><b>Монети</b></p>	<p><b>Мерка за време - час</b></p> <p><b>Мерка за време - минута.</b></p> <p><b>Практични активности со модел на часовник, искачување и демонстрирање на времето во однос на прикажување на моменталната состојба и претстава за време искажано со часови и минути.</b></p> <p><b>Востоставување врска меѓу секојдневните активности и времето (распоредот).</b></p> <p><b>Создавање проблемски ситуации поврзани со пари и нивно решавање: на пр., прави ценовник на омилени книги, да купува и сл.</b></p> <p><b>Бележење на цените на два артикли и пронаоѓање на вкупната вредност на артикли.</b></p> <p><b>Расчитнување на монети, на пр.: монета од 5 денари да ја расчитни на <math>5^* 1</math> денар или, пак, комбинација од монетите од 2 денари и 1 денар</b></p> <p><b>Меренje на должината и ширината на мебелот во училишната, училишната кујна или дворот (со нестандардни мерки).</b></p> <p><b>Процендување на должината на платно и меренje во центиметри.</b></p> <p><b>Со вага мери и споредува маса на различни предмети.</b></p> <p><b>Активности: ја брише вредноста на електронската вага од претходното меренje за да може да измери тежина на нов предмет.</b></p> <p><b>Вежби за споредување преку практични примери: еден колограм јаболка се делат на половина во 2 кесички или кутии, потоа ученикот/ученичката јаблката ги враќа во првата кесичка/кутија и повторно ги мери за да увиди дека тежината изнесува еден килограм.</b></p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ да се оспособува да споредува и проценува должини на предмети без мерење и да врши проверка со меренje;</li> <li>▼ да се оспособува да мери и споредува должини во цм;</li> <li>▼ да се способува да споредува и проценува должини на предмети без мерење и да врши проверка со мерење;</li> <li>▼ да се способува да мери маса во килограми со помош на вага;</li> <li>▼ да се способува да проценува маса во килограми и со мерење да ја проверува сопствената проценка;</li> <li>▼ да се способува да мери течност во литри.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Пари</li> <li>► Мерење</li> <li>► Мерење маса</li> <li>► Мерење течност</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Кантиметар</li> <li>► Килограм</li> <li>► Литар</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Вежби: практична манипулација со Монтесори материјали.</li> <li>► Споредување на капацитетите на два различни сада (повеќе-помалку).</li> <li>► Употребување на полни чаши како мерна единица и приближно одредување на капацитетот на чашите.</li> <li>► Мери течност со изразување во лигри и именување.</li> </ul>
---	---	---	--

## Тема 5: РАБОТА СО ПОДАТОЦИ (ориентационо 12 часа)

Цели	Содржини	Поними	Активности и методи
<b>Ученикот/ученичката:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>► да се оспособува да сакира и да бележи податоци (изразени со цифри или со знаци).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Прибирање, средување и пополнување</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Табела на податоци: пополнување, внесување</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Вежби за создавање претстава за место за сместување податок/решение (како место кое му дава важност на податокот, на пр., решавање на задачата, избирање на решението од неколку понудени и сместување во одредено фаворизирано место).</li> </ul>

### 5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Предметот **математика** овозможува интегрирано планирање со наставата по предметите: *основи на природни науки, основи на оџештевени науки, македонски јазик, ликовно образование и физичко и здравствено образование.*

Наставните подрачаја од предметот математика, интегрирано планирање може да имаат со предметите: основи на природни науки и основи на оџештевени науки (преку употребата на сите појави, суштства, растенија и објекти кои се предмет на обуката за усвоување на собирањето и одземањето, множењето и делењето, ученето на природните броеви со броенje, како и решавање на задачи поврзани со искуството, меренje на предмети од околната); ликовно образование (преку сите графички елементи кои ученикот ги употребува при пишувањето, имитирањето и предргтувањето на броевите и бројните изрази, цртање на формите во рамнината, доцрутување и пополнување табели); физичко и здравствено образование (преку употребата на сите движена кои ученикот ги прави при графомоторната експресија во тек на пишувањето и прелипнувањето-имитирањето, цртането и обележувањето); македонски јазик (преку пополнување на букви и изговарање на броевите/цифрите).

Наставната програма по предметот *математика* за IV одделение на учениците со аутзам им овозможува она што го постигнале во претходните одделенија да представува основа во запознавањето со броевите до 40, основните математички

операции собирање и одземање до 10, како и основните поими од геометријата, основните мерки за должина, тежина, време, пари, дропки и друго. Имено, наставните содржини се надополнети/збогатени, наставните активности и методи-мултилатерално поставени, а целите продолжуваат во иста насока, но сега градуирани и поставени на повисоко ниво. Наставна форма која се применува во наставата по математика со учениците со аутизам е груната форма на работа, со напомена дска групата не треба да брои повеќе од двајца ученици, а пристапот во истата е строго индивидуализиран. Секоја група се формира според сличните можности и способности и секогаш се запазува принципот првата група да е водечка, т.е. неа ја сочинуваат учениците со аутизам кои имаат високо функционални математички способности.

Доколку програмските содржини по овој предмет и начинот на нивното реализирање се чинат неадекватни или во многу случаи непримениливи, тогаш истите се адаптираат и конкретизираат до степен кој е најдлекватен за ученикот/ученичката со аутизам.

Целите кои треба да се постигнат преку овие програмски содржини не го одредуваат и начинот на нивната реализација, а уште помалку се врзани за некоја временска рамка. Начинот и временската рамка во кои тие целосно или делумно ќе бидат реализирани во најголема мерка се условени од индивидуалните можности и способности на ученикот/ученичката.

Планирањето на наставата по математика треба да биде во координација со наставниот план и програмата за овој предмет и да ги опфаќа програмските содржини на сите образовно-востпитни портаџи опфатени во оваа наставна програма. При одредувањето на бројот на часовите за предметните подрачја треба да се имаат предвид и специфичностите на условите за изведување на оваа настава во училиштето каде што работи наставникот-дефектолог и, пред се *приоритетот на целиите кои ученикот ќе треба да ги постигне во оваа учебна година, а и способноста и капацитетот со кој распореда*. Појдовна основа при планирањето треба да биде посебноста на ученикот (способноста и капацитетот), карактерот аспективајата на наставната материја, а временскиот рок да зависи од тоа. Сепак, се препорачува да нема впечатливо големи временски отстапки за содржинската реализација.

#### • *Nastavni sredstva*

- ▶ Наставни средства, материјали, опрема, прибор и други didактички елементи и средства кои се прифатливи за учениците, кои им го привлекуваат вниманието и будат интерес кај нив, а преку кои со манипулација со нив може во најголема мера да се постигнат предвидените цели и да се подобри психофизичкиот статус на учениците;
- ▶ Монтесори материјал;
- ▶ наставни средства направени и адаптирани од наставникот(шаблони, граничници, картон-пример, покажувачи, кутии, аритметички сметала, табли...);
- ▶ геометрички форми, средства за мерење-метри, ваги, часовници, зрна, коцки...);

- Интернет, образовни софтвери (*ToolKid, Zak brauzer* и др.);
- логичко-математички боенки, логички игри и предмети;
- аудио-визуелни средства и други средства во зависност од предметот - ЦД и др., звучна математика);
- други извори на учење во непосредната околина, итн.

- *Наставни методи*

Наставните методи кои се применуваат во реализацијата на наставната програма претставуваат збир на методолошки постапки и техники кои се користат при третман, терапија, обука, едукација или реедукација на лица/ученици со аутизам. При употребата на истите наставникот мора да има јасна слика за ученикот/ученичката со аутизам (способности, карактеристики, специфичности, однесување, неприфатливи појави, социјални отстапувања и сл.). За постигнувањето на една цел не треба да се употребуваат сите спомнати методи, туку треба да се применуваат само некои од нив или, пак, одредена унифицирана постапка. Методите се употребуваат според обемот и карактерот на пристапот кој го нуди ученикот и специфичноста на она што треба да го научи/како да го научи. Најчесто се употребуваат следниве методи и техники: ВМ-*Belgrade Integrative Method*, Daily life therapy, Loowas therapy, SMM-Sistem Multimodal method, Teech method, FCT method, PECS method и други конвенционални наставно-востпини методи и пристапи.

*За усвојеност на употребата на методот се смета онаа постапка која кај ученикот со аутизам ќе придонесе за усвојување на содржина/знаење со оийимално ниво на употребливост во импровизирани или реали услови.*

## **6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ**

- согледување на иницијалната состојба на ученикот (согледување на неговите претходни искуства, знаења и вештини);
  - водење на портфолио за секој ученик во одделението;
  - користење на евидентници и чек листи, англотски белешки;
  - водење разговори со ученикот за да се добијат сознанија за неговото логичко размислување при решавањето на проблемски ситуации и сл.;
  - често и навремено набљудување на ученикот додека работи со конкретни предмети,
  - неделно и тематско утврдување и проверка на стекнатите знаења на крајот на тематските целини;
  - користење на работни листови и тестови на знаења.
- Во текот на наставната година се користи комбинирано описно и бројчано оценување, а на крајот на годината ученикот се оценува со нумерички оценки од 1 до 5.

## **7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

Програмата во однос на просторните услови за реализацијата се темели на Нормативот за простор и за наставните средства за IV одделение донесен од страна на министерот за образование и наука.

## **8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР**

Наставата по математика во четврто одделение може да ја изведува лице кое завршило:

- Филозофски факултет - Институт за дефектологија, дипломиран дефектолог;
- дефектолошки факултет согласно Законот за основно образование.

Изготвил: работна група,

координатор Марија Симонова, советник во Бирото за развој на образоването-Скопје

Одобрил: м-р Митко Чепларов, раководител на Сектор во Бирото за развој на образоването-Скопје

## **9. ПОТПИС И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА**

Наставната програма по математика за четврто одделение на деветгодишното основно образование за учениците со аутизам, на предлог на Бирото за развој на образованието, ја утврди

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Бр. М-ЧИЗ 2122

на ден 13.08.2014 год.

Скопје

Министер,

